

Датум: 01.11.2016

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА-ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАНИ- КОНФЕРЕНЦИИ

Почитувани,

За потребите на проектот ЕПЕСИ - (EPESI - Entrepreneurship Platform for Economic and Social Inclusion of women from minority groups) кој е финансиран од Европската Унија во рамките на ИПА програмите - Компонента IV, Ве покануваме да поднесете понуда за набавка организација на настани- конференции

Договорен орган е ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА со седиште на бул Гоце Делчев бр 8 пф 290 (мртв 2 спрат)

Предмет на договорот за оваа набавка е:

ОПИС НА НАБАВКАТА	Количина	Цена по единица (МКД) без ДДВ.	
ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАН-КОНФЕРЕНЦИЈА			
Организирање ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА			
<p>1. Сала во која ќе се одржува настанот треба да има можност во неа да бидат сместени од 15-25 учесници и тоа во кино систем</p> <p>Во салата треба да има и простор за главна маса на која ќе бидат сместени 4 лица и на која треба да биде поставен цветен аранжман (икебана)</p> <p>2. маса со стол, од едната страна на главната маса на која ќе биде поставен лап-топ и ЛЦД проектор</p> <p>Лаптопот и ЛЦД проекторот треба да бидат доставени од страна на добавувачот</p> <p>3. Салата која ќе биде обезбедена за одржување на конференцијата треба да има на располагање интернет приклучок односно можност за користење на безжучен интернет и да има обезбедено ладење и греење во согласност со потребите во моментот на одржување на конференциите</p> <p>4. Консекутивно толкување на албански и англиски јазик</p>	4		

<p>II Организирање на коктел за 15-25 лица</p> <p><u>МЕНИ</u> Да се обезбеди газирана и негазирана вода за учесниците на главната маса за 4 лица</p> <p><u>1. Канапеи</u> Канапеи со намаз печеница и кашкавал Канапеи со намаз и кашкавал Канапеи со намаз кулен и кашкавал Канапеи со намаз сирење и маслинки</p> <p><u>2. Топла закуска</u> Паниран кашкавал</p> <p><u>3. Ладна закуска</u> Ладни увијачи со печеница и кашкавал Ладни увијачи со шунка и кашкавал</p> <p><u>4 Пита со спанаќ и сирење</u></p> <p><u>5. Десерт</u> Ситни колачи</p> <p><u>6 Пијалоци</u> Вода Газирани пијалоци Негазирани пијалоци</p>	<p>15-25</p>		
<p>ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА</p> <p>1. Сала во која ќе се одржува настанот треба да има можност во неа да абидат сместени до 15-25 учесници и тоа во кино систем</p> <p>Во салата треба да има и простор за главна маса на која ќе бидат сместени 4 лица и на која треба да биде поставен цветен аранжман (икебана)</p> <p>2. маса со стол, од едната страна на главната маса на која ќе биде поставен лап-топ и ЛЦД проектор</p> <p>Лаптопот и ЛЦД проекторот треба да бидат доставени од страна на добавувачот</p> <p>3. Салата која ќе биде обезбедена за одржување на конференцијата треба да има на располагање интернет приклучок односно можност за користење на безжучен интернет и да има</p>	<p>1</p>		

<p>обезбедено ладење и греење во согласност со потребите во моментот на одржување на конференциите</p> <p>4. Консекутивно толкување на албански и англиски јазик</p> <p>II Организирање на коктел за 15-25 лица</p> <p><u>МЕНИ</u></p> <p>Да се обезбеди газирана и негазирана вода за учесниците на главната маса за 4 лица</p> <p><u>1. Канапел</u></p> <p>Канапел со намаз печеница и кашкавал Канапел со намаз и кашкавал Канапел со намаз кулен и кашкавал Канапел со намаз сирење и маслинки</p> <p><u>2. Топла закуска</u></p> <p>Паниран кашкавал</p> <p><u>3. Ладна закуска</u></p> <p>Ладни увијачи со печеница и кашкавал Ладни увијачи со шунка и кашкавал</p> <p><u>4 Пита со спанаќ и сирење</u></p> <p><u>5. Десерт</u></p> <p>Ситни колачи</p> <p><u>6 Пијалоци</u></p> <p>Вода Газирани пијалоци Негазирани пијалоци</p>			
	Вкупно		

Предметот на договорот за оваа набавка е неделив. Економскиот оператор во својата понуда треба да ги вклучи сите составни делови од понудата . Во спротивно, понудата ќе се смета за неприфатлива.

Критериум за доделување на договорот

Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска понудена цена

Разлика во цена

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

Рок на испорака

Носителот на набавката е должен да го испорача предметот на договорот веднаш и да достави фактура, по што би се направила уплата, најдоцна за 7 дена.

Начин на доставување на понудата

Понудата може да ги доставите на следниот е-mail: **epesiproject@gmail.com** или во затворено плико во канцелариите на Центарот за стручно образование и обука на улица- бул Гоце Делчев бр 8 пф 290 (мртв 2 спрат) со назнака за проект ЕПЕСИ

ЗАБЕЛЕШКА: Ве молиме имајте предвид дека овој проект е финансиран од Европска Унија од ИПА инструментот за претпристапна помош во склоп на Оперативната програма за Развој на човечки ресурси и е ослободен од Данокот на додадена вредност (ДДВ).

Повикот важи седум дена од неговото објавување